



*Citizens for change!*

## **ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ**

**ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ**

**Реф. бр. ЦМ-АКТ-04**

Рок: 25 МАРТ 2019 г., 16:00ч.

## **ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ**



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
МЕГУНАРОДНА  
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска)

## ВОВЕД

Грантовата шема на Цивика мобилитас вклучува три вида грантови:

- Институционални грантови (ИНС)
- Акциски грантови (АКТ)
- Мали грантови (МАК)

**Овој повик за предлози со реф. број ЦМ-АКТ-04 е за акциски грантови (АКТ).**

- Апликантите треба да имаат предвид дека во тековната фаза на Цивика мобилитас (2019-2022) само еднаш може да им биде доделен акциски или институционален грант.
- Апликантите на кои ќе им биде доделен акциски грант нема да бидат подобни да се пријавуваат на понатамошните повици за предлози за акциски или институционални грантови.
- Партнерите на апликантите на кои ќе им биде доделен акциски грант се подобни за пријавување на понатамошните повици за предлози за акциски или институционални грантови.
- Акциските грантисти и институционалните грантисти се подобни за пријавување на повиците за предлози за мал грант.

Апликантите на овој повик треба да имаат предвид дека ќе се сметаат за подобни, доколку испратат **само една пријава** без разлика дали ќе бидат апликант или партнер. Цивика мобилитас автоматски ќе ги елиминира пријавите кои се испратени од апликанти кои поднеле повеќе од една пријава! (било како апликант или партнер).

## СОДРЖИНА

<b>ВОВЕД</b> .....	<b>2</b>
<b>СОДРЖИНА</b> .....	<b>3</b>
<b>1. ОСНОВА</b> .....	<b>4</b>
<b>2. АКЦИСКИ ГРАНТОВИ</b> .....	<b>5</b>
2.1. Цели и резултати .....	5
2.2. Приоритети.....	5
2.3. Распожливии средства .....	5
2.4. Кофинансирање .....	5
<b>3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ</b> .....	<b>6</b>
3.1. Актери.....	6
3.2. Грантови.....	7
3.3. Акции.....	7
3.4. Трошоци.....	7
3.5. Број на пријави по апликант.....	8
<b>4. ПРИЈАВА</b> .....	<b>8</b>
4.1. Образец за пријава .....	8
4.2. Комплетирање на пријавата .....	9
4.3. Краен рок.....	9
4.4. Поднесување на пријавата .....	9
4.5. Прашања и одговори.....	10
4.6. Информативни сесии.....	10
<b>5. ОЦЕНКА</b> .....	<b>10</b>
Чекор 1 – Административна проверка .....	10
Чекор 2 – Проверка за подобност.....	10
Чекор 3 – Оценување на пријавата.....	11
<b>6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА</b> .....	<b>11</b>
<b>7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ</b> .....	<b>12</b>
<b>8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА</b> .....	<b>12</b>
<b>9. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	<b>12</b>
<b>10. ПРИЛОЗИ</b> .....	<b>12</b>

## 1. ОСНОВА

**Цивика мобилитас** е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).<sup>1</sup> **Визијата** на Програмата Цивика Мобилитас од нејзиниот почеток од 2009 г. е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани.

Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области како што се:

- ✓ **Добро владеење**, кое подразбира создавање на општествена, политичка и економска средина која ги зајакнува човековите права, основните слободи, владеење на правото, соодветна распределба на моќта помеѓу законодавната, извршната и судската власт, го помага и промовира граѓанското учество и обезбедува стабилност и сигурност на граѓаните.
- ✓ **Децентрализација**, која обезбедување учество на граѓанското општество во креирањето и донесувањето на одлуки кои се однесуваат на децентрализацијата како таква (политичка, административна, фискална, економска, еколошка), како и зголемување на вклученоста на „grass root“ организациите во локалните јавни политики со цел усогласување на јавните услуги со очекувањата на граѓаните.
- ✓ **Социјална инклузија**, како што е подобрување на способностите, достоинството и можностите на граѓаните кои се обесправени по основ на нивниот идентитет, да бидат дел од општеството.

Цивика мобилитас исто така го поддржува граѓанското општество во промовирањето на свесност, разбирање и примена на Пристапот заснован на човекови права (Human Rights Based Approach) и интегрирањето на трансверзалната тема за родови прашања.

Целната група на Цивика мобилитас се **здруженијата и фондациите** регистрирани во Македонија според Законот за здруженија и фондации (2010 година, Сл. Весник 52/10). Другите актери на граѓанското општество и јавниот сектор исто така може да учествуваат во програмата Цивика мобилитас, како соработници или како учесници на некои од настаните.

Во фокусот на пристапот на Цивика мобилитас се наоѓа **„Заедницата на Цивика“**, која се состои од сите граѓански организации кои имале бенефит од грантовите или други активности на програмата за време на претходните фази (2009-2018), преку кои таа заедно со граѓанските организации работеше на создавање на добро управувано, децентрализирано и инклузивно општество, поодговорно во однос на правата и потребите на нејзините граѓани. Намерата во новата фаза (2019-2022) е да ја прошири и продлабочи „Заедницата на Цивика“, вклучувајќи нови членови (нови грантисти) и активно работејќи со претходните грантисти.

Цивика мобилитас промовира **институционален развој** на македонското граѓанско општество и **организациско јакнење** на граѓанските организации, со што истовремено цели да придонесе и кон понатамошниот развој на граѓанско општество во целина и кон јакнење на самите граѓански организации.

Покрај тоа, Цивика мобилитас се стреми да ја намали несразмерноста во однос на развојот на граѓанското општество помеѓу Скопје и остатокот од земјата, во рамки на сите региони (урбани наспроти рурални), меѓу и во рамките на различните општествени сектори.

Цивика мобилитас се состои од следниве инструменти и методи на работа:

- **Грантови:** Акциски грантови; Институционални грантови и Мали грантови;
- **Учење:** Менторирање; Фасилитација;
- **Настани:** Национални и тематски форуми; Цивика фестивали и средби за вмрежување;
- **Е-платформа:** е-вести; е-настани; е-ресурси; е-адресар; е-анкети.

<sup>1</sup> ФЦГ Шведска е нов ентитет создаден од досегашниот партнер во програмата Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) и ОРГУТ Консалтинг АБ (ORGUT). За повеќе информации посетете ја [www.fcgswweden.se](http://www.fcgswweden.se)

## 2. АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

### 2.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Предложените акции треба да придонесат кон Цивика мобилитас, и тоа кон остварување на нејзините:

**Општа цел** - Општествените промени во Македонија се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, од кои произлегува потранспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво.

Исто така, предложените акциите треба да придонесат кон постигнување на еден или повеќе резултати на програмата:

**Резултат 1 – Опкружување за граѓанското општество:** Околината за развој на граѓанското општество е подобрена преку создавањето на механизми за подобра соработка меѓу властите и граѓанските организации и зголемено државно финансирање на граѓанското општество.

**Резултат 2 – Граѓански ангажман:** Граѓанските организации создаваат силни конституенти и со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман во граѓанските иницијативи, вклучително и волонтерството.

**Резултат 3 – Соработка:** Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи на граѓанското општество.

**Резултат 4 – Граѓанско учество:** Граѓанските организации активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон подобрени политики и практики.

### 2.2. ПРИОРИТЕТИ

Приоритети во овој повик за акциски грантови се следните:

- **Географско покривање:** избраните грантисти (апликанти и партнери) и нивните акции; треба, што е можно повеќе да бидат лоцирани и спроведени во сите осум плански региони;
- **Секторски:** акции насочени кон развојот на граѓанското општество „како такво“ и/или општествените сектори како што се добро владеење или социјална инклузија.
- **Тематски:** акции насочени кон теми кои се тесно поврзани со резултатите на Цивика мобилитас, т.е. овозможувачка околина, граѓански ангажман, соработка и граѓанско учество.

### 2.3. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА

Вкупната сума која е на располагање за овој повик за предлози е 20.000.000 денари. Цивика мобилитас го задржува правото да ја смени оваа сума (намали или зголеми) во зависност од исходот на повикот за предлози. Цивика мобилитас исто така го задржува правото да не додели дел или сите расположливи средства и истите да ги пренамени за други повици.

### 2.4. КОФИНАНСИРАЊЕ

Во рамките на овој повик за предлози се поттикнува кофинансирање од други донатори.

### 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

Во овој повик за предлози има пет групи критериуми за подобност:

- 1) **Актери**, субјектот кој ја поднесува пријавата (апликантот), партнерите и соработниците;
- 2) **Грантови**, максималната големина на грантот, минималното и максималното времетраење на акцијата;
- 3) **Акции/Активности**, типови на акции и активности кои се поттикнуваат/очекуваат со овој повик;
- 4) **Трошоци**, видови трошоци кои може да бидат земени предвид при одредувањето на износот на грантот;
- 5) **Број на пријави**, бројот на пријави кои во улога на апликант или партнер, може да ги поднесат организациите.

#### 3.1. АКТЕРИ

##### 3.1.1. Апликанти

За да биде подобен за акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да е регистриран во Македонија, и тоа да биде:

- граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации;<sup>2</sup>
- непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност.<sup>3</sup>

Како програма за добро владеење, Цивика мобилитас охрабрува однесување кое е во согласност со принципите на добро владеење како што се: владеење на правото, транспарентност и отчетност. Затоа, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите кои подготвиле, поднеле и објавиле годишен наративен и финансиски извештај кој ги покрива последните три финансиски години (ако е применливо).

Исто така, Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката во граѓанскиот сектор, како на пример преку само-регулација и вклученост во платформи и коалиции. Затоа, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите кои имаат прифатено и активно применуваат кодекси на добри практики или други слични механизми применливи во граѓанскиот сектор. Исто така ќе им се даде приоритет на апликантите кои поддржуваат постоечки или нови граѓански коалиции, мрежи и платформи. Порастот на членството и волонтерите исто така ќе се смета за додадена вредност.

##### 3.1.2. Партнери

Апликациите можат да содржат еден или повеќе партнери. Партнерот мора да ги исполнува горенаведените критериуми за подобност кои се однесуваат на апликантот.

Медиумите исто така може да бидат партнери.

Апликантот и партнерот/ите мора да потпишат и достават изјава за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој повик.

##### 3.1.3. Соработници

Апликантите се поттикнуваат да вклучат и други соработници.<sup>4</sup> Ова не е задолжително, меѓу-тоа Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката помеѓу граѓанскиот сектор и властите. Затоа, ќе им се даде предност на акциите кои ги вклучуваат како соработници централните или локалните власти. Ваквите соработници не можат да добијат директно средства од грантот, но акциските грантови може да се искористат за фасилитирање на нивното учество.

<sup>2</sup> <http://www.sivesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf>

<sup>3</sup> <http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon%20za%20nauchno%20istranzuvachka%20dejnost%202014v2.pdf>

<sup>4</sup> Примери за соработници од јавниот сектор се: Собрание, министерства, државни агенции, државни органи (совети и сл.) општини (градоначалници и советници), народен правобранител, судови, јавен сервис, државни претпријатија, универзитети, училишта итн. Други примери на соработници се академски институции, приватни компании, банки, медиуми, академски и образовни институции.

## 3.2. ГРАНТОВИ

### 3.2.1. Големина на грантот

Грантовите мора да бидат помеѓу 1.000.000 и 1.800.000 денари. Цивика мобилитас го задржува правото да го смени побараниот износ (да го намали или зголеми во рамки на горенаведените износи).

### 3.2.2. Времетраење

Времетраењето на грантовите мора да биде од 12 до 24 месеци.

## 3.3. АКЦИИ/АКТИВНОСТИ

Цивика мобилитас ќе ги поддржи акциите на апликантите кои вклучуваат една или повеќе од следните типови активности:

- **Опркружување (околина) за граѓанското општество:** Акции за поддршка на 1) спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со и развој на граѓанскиот (усогласени со Акцискиот план на Стратегијата); 2) да започне и поддржи разработка и спроведување на стратегиите за соработка и развој на граѓанскиот сектор на локално ниво; 3) да ја поддржи работата на владиниот Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор; 4) да започне и поддржи слични механизми за соработка и развој на граѓанскиот сектор на локално ниво; 5) промовирање на државното финансирање на граѓанските организации на национално и локално ниво.
- **Граѓански ангажман:** Акции насочени кон 1) зголемено вклучување на конституентите преку проширување, продлабочување и промовирање на поразновидно членство во граѓанските организации; 2) вклученост и учество на конституентите во стратешко планирање, внатрешни организациски реформи и креирање и донесување одлуки во организациите; 3) вклученост и учество на конституентите во развојот, подготовката и извршувањето на активностите на граѓанските организации; 4) промовирање на волонтеризам/ волонтерство; промовирање на социјална и меѓуетничка интеграција.
- **Соработка:** Акции насочени кон 1) промовирање на само-регулацијата за граѓанските организации (преку кодекси на добри практики); 2) воспоставување и поддршка на градењето сојузи; тематски мрежи, регионални мрежи (во земјата); 3) Градење на капацитети, истражувања, застапување и лобирање спроведени од страна на две или повеќе граѓански организации и/или граѓански мрежи кои поддржуваат транспарентност и отчетност на граѓанското општество.
- **Граѓанско учество:** Акции насочени кон 1) промовирање на учеството на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки на локално и национално ниво; 2) вклучување на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки, особено оние одлуки кои се однесуваат на планот за итни реформски приоритети а произлегуваат од т.н. Блупринт, 3) Започнување и промоција за вклучување и учество на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки кои се однесуваат на законите и стратегиите (вклучително тие што се однесуваат на работењето на граѓанските организации).

Сите акциски грантови треба да промовираат интегрирање на трансверзалната тема за родови прашања.

## 3.4. ТРОШОЦИ

Во рамките на овој повик, најголем дел од вообичаените оперативни трошоци ќе бидат подобни, вклучително:

- Трошоци за бруто-плати за персоналот вклучен во спроведување на предложената акција;
- Дел од редовните оперативни трошоци на граѓанските организации (канцелариски трошоци, наемнина, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за предложената акција;
- Директни трошоци за предложените активности, настанати за време на спроведувањето.

Корисниците на акциските грантови се обврзани да направат надворешна ревизија на наменската сметка и финансиските извештаи за акцијата. Затоа, апликантите мораат да вклучат трошоци за една независна проектна финансиска ревизија. Цивика мобилитас препорачува да се планираат трошоци за надворешна ревизија во висина од околу 3% од бараната сума за грант.

Исто така, грантистите треба да вклучат трошоци за учество на најмалку еден претставник од апликантот и по еден од партнерот/партнерите во годишните настани на Цивика мобилитас: Национален форум; Цивика фестивал; Средба за вмрежување, за времетраење на акцијата.

За акциските грантови во рамките на Цивика мобилитас, следните трошоци **нема да се сметаат за подобни**:

- Трошоци за активности кои се завршени до/ на денот на потпишување на договорот за грант;
- Трошоци, кои се финансиски поддржани од друг донатор;
- Финансирање на основните трошоци на апликантот или неговите партнери (на пример, кога целиот буџет најмногу е наменет за организациски трошоци);
- Проекти кои поддржуваат политички партии;
- Купување возила, опрема, мебел и друг инвентар;
- Купување или реновирање (делумно или во целост) на недвижности (земја, згради, итн.);
- Давање кредити на трети лица;
- Загуби при размена на валути;
- Долгови и давачки за подмирување на долгови;
- Акции поврзани само или во најголемиот дел со индивидуални спонзорства за учество во работилници, семинари, конференции и конгреси и други настани;
- Регрантирање.

### 3.5. БРОЈ НА ПРИЈАВИ ПО АПЛИКАНТ

Актерите треба да знаат дека на овој повик можат (се подобни) да поднесат само една пријава во улога на апликант или партнер. Во случај ако организацијата поднесе повеќе од една пријава без разлика дали е во улога на апликант или партнер, Цивика мобилитас автоматски ќе ги одбие сите пријави во кои е вклучен.

## 4. ПРИЈАВА

### 4.1. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА

Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Овој образец за аплицирање се состои од следниве делови:

**ДЕЛ А: ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВКЛУЧЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**, кое содржи преглед со основни информации за апликантот, партнерите и соработниците (доколку ги има);

**ДЕЛ Б: АКЦИЈА**, составена од содржина на акцијата, информации за нејзината релевантност, дизајнот, влијание и одржливост;

**ДЕЛ В: БУЏЕТ**, кој содржи преглед на бараниот грант и капацитетот на апликантот;

**ДЕЛ Г: ИЗЈАВА**, со која апликантот потврдува дека се согласува со условите на повикот за предлози и искажува посветеност за спроведување на предложените активности со поддршката од акцискиот грант;

**ДЕЛ Д: ПРИЛОЗИ**, кои ги содржат следните документи потребни за оваа фаза од процесот на аплицирање:

- Прилог 1. Логичка Рамка
- Прилог 2. Буџет (и оправданост)
- Прилог 3. Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас
- Прилог 4. Изјава за партнерство (ако е применливо)
- Прилог 5. Доказ за правен статус на апликантот и партнерите (тековна состојба), не постара од шест месеци;

**ДЕЛ Ѓ: ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА**, да се потврди дека деловите од А до Д се комплетирани (и на точен начин).



## 4.2. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Сите делови од образецот за пријавата треба да бидат комплетирани заедно со прилозите. Ве молиме да ги користите само соодветните обрасци објавени во рамки на овој повик за предлози и да не го менувате нивниот формат. Соодветните (точни) обрасци за овој повик за акциски грантови ЦМ-АКТ-04 можат да се најдат на следниот линк:

<https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/>

Апликантите кои нема да поднесат комплетна пријава и нема да ги користат обрасците од линкот погоре ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да се поднесат до Комисијата за избор на грантови за понатамошна оценка.

Пријавата мора да биде пополнета на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат прифатени) и да биде поднесена на македонски јазик. Апликантите можат да поднесат и дополнителна верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално ниво, во согласност со Законот за употреба на јазици и според местото на регистрација на апликантот.

Цивика мобилитас нема да ги прифати пријавите кои се поднесени по електронски пат (е-пошта), истите мора да бидат пратени по редовна пошта или лично доставени, целосно отпечатени со печат и потпис од овластено лице на апликантот. Во спротивно, пријавите ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да бидат оценувани од Комисијата за избор на грантови за понатамошна оценка.

## 4.3. КРАЕН РОК

Краен рок за поднесување на пријавите е **25 март 2019 г. до 16 часот** (македонско време).

Овој краен рок е валиден и за пријавите доставени лично (на рака), пратени преку пошта или курирска служба. Сите пријави **мора да бидат примени** од страна на Цивика мобилитас пред крајниот рок (а не само пратени). Датумот на испраќање нема да биде земен предвид.

За пријавите кои ќе бидат доставени лично или преку курирска служба, приемот ќе биде евидентиран од страна на Цивика мобилитас преку потпишана потврда со датум и време на прием.

## 4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Пријавата која е поднесена лично, преку пошта или курирска служба мора да биде доставена пред истекот на крајниот рок на следнава адреса:

Македонски центар за меѓународна соработка (**МЦМС**)  
за **Цивика мобилитас**

ул. Никола Парапунов, бр. 41а, Карпош-Скопје<sup>5</sup>

(за доставување лично или со курирска служба)

Пошт. фах 55, 1060 Скопје

(за доставување преку пошта)

Пријавите мора да бидат поднесени во ЕДЕН запечатен плик со истакнати:

- Наслов на повикот за предлози: Цивика мобилитас - Акциски грантови;
- Референтен број на овој повик за предлози: ЦМ-АКТ-04;
- Име на апликантот;
- Адреса на апликантот;
- Зборовите: „ДА НЕ СЕ ОТВОРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ОТВОРАЊЕ“.

Запечатениот плик мора да содржи:

- Еден оригинал, отпечатен, захефтан (не со спојувалки, спирала или укоричен) и потпишан во формат А4;
- Пет копии, отпечатени и захефтани (не со спојувалки, спирала или укоричени) во формат А4;

(имајте предвид дека копиите мора да бидат идентична копија од оригиналната потпишана верзија)

- Една електронска верзија на ЦД или УСБ<sup>6</sup>.

(имајте предвид дека електронската верзија треба да биде идентична со оригиналната потпишана верзија. Ве молиме истата да ја доставите скенирана и дополнително во зададениот формат на документот – ворд или ексел)

За да се избегнат трошоци и за да се заштити животната средина, препорачуваме двострано печатење и да не се користи пластифицирање.

<sup>5</sup> <http://www.mcms.org.mk/mk/za-nas/contact.html>

<sup>6</sup> Поднесените документи, ЦД или УСБ не се враќаат

## 4.5. ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните апликанти за прибирање и одговарање прашања поврзани со овој повик за предлози.

Прашањата може да бидат поднесени на [helpdesk@civicamobilitas.mk](mailto:helpdesk@civicamobilitas.mk), и треба во предметот на пораката да го содржат референтниот број за овој повик (ЦМ-АКТ-04). Прашања може да бидат поставени и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.

Прашањата може да бидат поднесени не подоцна од 10 календарски денови пред крајниот рок за овој повик. Цивика мобилитас нема обврска да обезбеди одговор на прашањата кои ќе бидат поднесени по овој рок.

Цивика мобилитас ќе одговори на сите прашања, не подоцна од 5 календарски денови пред крајниот рок на овој повик. Одговорите на сите поставени прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на Цивика мобилитас на следнава адреса:

<https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/>

Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ги следат нејзините веб и фејсбук страници, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања/одговори.

## 4.6. ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ

Цивика мобилитас ќе одржи една информативна сесија за овој повик за предлози на 12 март 2019 година со почеток во 12 часот во Скопје.

Ве молиме редовно да ја следите веб-страницата на Цивика мобилитас за да се информирате за евентуалните промени во бројот, локациите и датумите на информативните сесии.

## 5. ОЦЕНКА

Цивика мобилитас ќе ги оценува предложените пријави на следниот начин:

### ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на предложените пријави по следните критериуми:

- **Краен рок.** Доколку е запазен, пријавата ќе се прифати, а доколку не е пријавата ќе се одбие (иако е примена);
- **Пријава.** Предложената пријава да е поднесена и да е во точниот образец, вклучувајќи ги и точните прилози наведени погоре во делот 4.1;
- **Јазик.** Предложената пријава е поднесена на македонски јазик;
- **Оригинали и копии.** Предложената пријава е поднесена во 1 оригинал, 5 идентични хартиени копии и 1 електронска копија на ЦД или УСБ;
- **Изјава.** Изјавата е комплетна и потпишана од застапникот на организацијата (овластеното лице);<sup>7</sup>
- **Прилози.** Сите барани прилози се доставени и се во точните обрасци;
- **Листа за проверка.** Листата за проверка е пополнета и комплетна.

### ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ

Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на пријавите по следниве критериуми:

- **Апликант.** Апликантот е регистриран во Македонија, како граѓанска организација согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ) или непрофитна научно-истражувачка установа согласно Законот за научно-истражувачка дејност;
- **Партнер(и).** Актери на граѓанското општество со подобен правен статус како што е опишан во делот 3.1. од Водичот (ако е применливо);
- **Барање за грант** е помеѓу 1.000.000 и 1.800.000 денари;
- **Времетраење** на акцијата е помеѓу 12 и 24 месеци.
- **Број на пријави.** Апликантот поднел само една пријава.

<sup>7</sup> Овластеното лице се потврдува со приложената тековна состојба

Цивика мобилитас ќе ги провери и обработи следниве податоци:

- **Основни податоци.** Предлогот ги вклучува сите побарани основни податоци;
- **Географски, секторски и тематски опфат.** Предлогот ги вклучува бараните податоци за локацијата и секторското дејствување на апликантите и партнерите (ако е применливо)

### ЧЕКОР 3 – ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Комисијата за избор на грантови ќе ги оценува пријавите според следнава табела:

<b>1. Партнерство</b> (профилот, капацитетот и релевантното искуство за спроведување на предложената акција; на апликантот, партнерот/партнерите и на соработникот/соработниците)	15
<b>2. Релевантност на акцијата</b> (релевантност на предлогот во однос на Цивика мобилитас и на целите и приоритетите на овој повик; географската, секторската и тематската фокусираност на акцијата; анализа на ситуацијата; анализа на проблемот; избор на целната група)	30
<b>3. Дизајн на акцијата</b> (општа цел, резултати, активности, методологија (особено за опкружување за граѓански сектор, граѓански ангажман, соработка, граѓанско учество) информации, комуникација и надворешен пристап (outreach), како и за набљудување, оценка и известување).	20
<b>4. Влијание и одржливост</b> (употреба на пристапот заснован на човекови права, интегрирање на трансверзалната тема за родови прашања, влијанието врз целните групи, одржливоста и специфичните елементи на додадена вредност како што се добри практики и иновации).	20
<b>5. Буџет</b> (активностите се соодветно изразени во буџетот и е дадена оправданост на трошоците)	15
<b>Максимум бодови</b>	<b>100</b>

**Добитно портфолио** на акциски грантист е она кое ги адресира сите приоритети на овој повик за предлози и вклучува предлози кои ќе добијат најголема просечна оценка од сите 5 точки од горната табела за оценување.

Комисијата за избор на грантови може (доколку смета дека е потребно) да примени и „тежински фактори“ за да се достигне подобар баланс на добитници на грантови според приоритетите на овој повик (географски, секторски и тематски).

### 6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА

Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја верификува административната, правната и финансиската подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде побарано да ги достават следните документи:

1. Статут и/или други акти на основањето;
2. Копии од годишните финансиски извештаи (или завршни сметки и др.) за последните три години, 2016, 2017 и 2018 (каде има);
3. Потврди за референци (извештаи, договори итн.) наведени во Дел В од пријавата.
4. Резиме на акцијата на англиски јазик
5. Други документи релевантни за акцискиот грант.

Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку апликантите не ги поднесат документите во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие пријавата.

Цивика мобилитас ќе побара од грантистите да отворат наменска сметка за акцијата (грантот) и да имаат најмалку два потписника на оваа сметка, како и да практикуваат врзани потписи за сите исплати од сметката. Исто така се очекува од грантистите да соработуваат со останатите грантисти на Цивика мобилитас, да споделуваат знаење и искуства, како и да учествуваат во активностите на Цивика мобилитас.

## 7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле акциски грант согласно одлуката на Комисијата за избор на грантови.

Цивика мобилитас ќе ги информира и сите апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

## 8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА

Отворање на повикот за предлози	26 февруари 2019 г.
Информативна сесија	12 март 2019 г., 12.00 ч.
<b>Краен рок за поднесување на пријави</b>	<b>25 март 2019 г., 16.00 ч.</b>
Одлука на Комисијата за избор на грантови	април 2019 г.
Известување за доделени грантови и за одбиените пријави	април 2019 г.
Преговори и потпишување договори	април 2019 г.

Ве молиме имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Цивика мобилитас може да ја ажурира временска рамка во било кое време. Поради тоа, ги поттикнуваме апликантите редовно да ја проверуваат веб-страницата:

<https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/>

## 9. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ

Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.

Апликантите коишто имаат забелешки на процесот или оценувањето, може да поднесат барање за појаснување до Цивика мобилитас, кој мора да биде во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањата за доделени грантови, а треба да се поднесе во канцеларијата на Цивика мобилитас (види во делот 4.4.) или на електронската адреса:

[feedback@civicamobilitas.mk](mailto:feedback@civicamobilitas.mk)

Поднесувањето приговор нема да ја одложи или промени одлуката на Комисијата за избор на грантови.

## 10. ПРИЛОЗИ

Во прилог ќе ги најдете следните документи:

- Образец за пријава со прилозите:
  - Логичка рамка за акцијата;
  - Буџет на акцијата и оправданост на трошоците (ексел);
  - Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас;
  - Изјава за партнерство (ако е применливо).